



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија**

I.1.2)Адреса:**Кузман Јосифовски Питу бр.17**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:**Соња Полизовска** Адреса на е-пошта:**Sonja.Polizovska@gs.gov.mk**

Телефон/Факс:**2465 225/2465 225**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на Основен проект за реконструкција на фасадата на објектот на Владата на Република Македонија.

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 2

или 60 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

кога предметниот договор следува по спроведување на конкурс за избор на идејно решение и се доделува на најдобро рангираниот учесник или на еден од најдобро рангираните учесници

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

По спроведен конкурс за избор на идејно решение, кој се спроведе како дел од постапка и избор на најдобро идејно решение, се одлучи постапката да продолжи, да се изработи основен проект за реконструкција на фасадата на објектот на Владата со постапка со преговарање со авторот на избраното идејно решение.

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **05.03.2012**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **3648305,00 ден.** Најниска добиена понуда: **3648305,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **ТД за производство, трговија, инженеринг и градежништво АРХИТЕКТОНИКА ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Владимир Комаров бр.29 3/15**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **4350000,00 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **4305000 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **20.03.2012**